

Оваа 44. традиционална манифестација "Галичка свадба" веќе почна, а ќе продолжи и викендов, кога гостите ќе го слават бракот на Весна Димитровска и Марјан Блажевски. Патем ќе видат каде е создадено орото "Тешкото", таа прекрасна мелодиска експресија на вековната истрајност на Македонецот.

По традиција, невестата Весна е облечена во носија, изработена во 1920 година, со сребрени копчиња и специјален вез, тешка 24 килограми и вредна повеќе од 12.000 евра, во која досега се венчале 44 галички невести.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Секој Петровден, во Галичник, во богатиот летопис на долгата и макотрпна историја на македонскиот народ, на неговото културно и национално опстојување, ден и место каде раскошните носии, езгиите, величествените обреди и ритуали ја најавуваат "Галичката свадба", навистина предизвикуваат воздишка кај секој намерен и ненамерен гостин. Така и годинава, токму на тој празник, по 44. пат повторно се слушаат свадбените свона.


Скопјаните Весна Димитровска и Марјан Блажевски, избраните невеста и зет, судбоносното "да" ќе го изговорат пред Бога на оваа традиционална манифестација, според далеку познатите традиции и обичаи од Галичник, а чинот на црковното венчавање ќе биде благословено од отец Благоја Спирковски во селската црква "Свети Петар и Павле".

Свадбата се подготвуваше два месеца. Од неколкуте пријавени двојки едногласно е избрана оваа двојка, затоа што зетот Марјан уште од мал учествувал на манифестацијата, јавајќи коњ на галичките свадби, а има и галичко потекло, како и кумот Јован Равановски и побратимот Александар Филиповски. По традиција, невестата Весна е облечена во носија, изработена во 1920 година, со сребрени копчиња и специјален вез, тешка 24 килограми и вредна повеќе од 12.000 евра, во која досега се венчале 44 галички невести.



ЦИЈА "ГАЛИЧКА СВАДБА"

ВЕКОВНАТА ИСТРАЈНОСТ НА МАКЕДОНЕЦОТ ПРЕКУ "СУДБОНОСНОТО ДА"



Манифестацијата "Галичка свадба" свечено почна со гала концертот "Светот пее и игра во Галичник", на 13 јули, на платото пред чешмата Упија и амфитеатарот, кој му беше посветен и на големиот галички пејач Александар Сариевски.

Наредниот ден во 19 часот се кити бајракот и се пречекуваат тапаните. В недела наутро следуваат обичаите - канење на мртвите, канење на кумот, бричење на зетот, тргнување во строј по невестата, доведување на невестата во куќата на момчето и венчавање на

младите. Традиционално, по завршувањето на свадбата во недела, во селото младите организираат забава на отворено.

Покровител на манифестацијата е претседателот на Собранието, Љубиша Георгиевски.